

УСЛОВИ И ОДРЕДБИ

Дополнителен попуст за поправка на екранот на мобилниот уред по истекот на гаранцијата.

- 1) Оваа промоција трае до 31.12.2020.
- 2) Според условите на оваа промоција, имате право на дополнителен попуст на цената на поправката на екранот добиена од страна на овластениот сервисен партнер на Samsung која е наведена во листата подолу. Износот на попустот ќе биде наведен во понудата добиена од страна на овластениот сервис на Samsung пресметано во локална валута со сите релевантни податоци и крајниот износ за корисникот. Наведената сума во MKD претставува паричен еквивалент на износот на дополнителниот попуст на денот на порамнување од еврото (вредност 1 ЕУР на денот на објавување на 18.05.2020 година е 61,80 ден. МКД) и прикажаните износи се предмет на измени како резултат на промените во девизниот курс, што може имаат мала разлика во зависност од девизниот курс на еврото на денот на примена на попустот.
- 3) За да ги исполните условите на оваа понуда, по извршената поправка/замена на екранот, стариот екран останува во овластениот сервисен центар на Samsung заради соодветна грижа.
- 4) Промоцијата е достапна исклучиво за моделите наведени во листата подолу.
- 5) Попустот може да се искористи само за намената на поправката. Доколку поправката е невозможна, поради недостапност на резервен дел, понудата за поправката нема да биде издадена.
- 6) Попустот не може да се комбинира со други промоции.
- 7) Со прифаќањето и плаќањето на понудите издадени од страна на овластениот сервисен центар на Samsung, се согласувате на условите и одредбите на овој документ.

Список на овластени сервисни центри кои учествуваат во промоцијата:

Видеодата

Ул. Франклин Рузвелт бр. 89

Скопје

Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777

Мобико

Ул. Партизански одреди бр. 101

Скопје

Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777

Список на модели кои се опфатени со промоцијата:

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| SM-G955FZKAMBM | SM-N950FZDASEE | SM-G975FZKDMBM |
| SM-G955FZKASEE | SM-N950FZDDSEE | SM-G975FZKDSEE |
| SM-G955FZSAMBM | SM-N950FZKAMBM | SM-G975FZWDMBM |
| SM-G955FZSASEE | SM-N950FZKASEE | SM-G975FZWDSEE |
| SM-G955FZVAMBM | SM-N950FZKDSEE | SM-G980FLBDEUF |
| SM-G955FZVASEE | SM-N960FZBAMBM | SM-G980FZADEUF |
| SM-G960FZBAMBM | SM-N960FZBASEE | SM-G980FZIDEUF |
| SM-G960FZBASEE | SM-N960FZBDSEE | SM-G985FLBDEUF |
| SM-G960FZBDSEE | SM-N960FZKAMBM | SM-G985FZADEUF |
| SM-G960FZDAMBM | SM-N960FZKASEE | SM-G985FZKDEUF |
| SM-G960FZDDSEE | SM-N960FZKDSEE | SM-G988BZAPEUF |
| SM-G960FZKAMBM | SM-N960FZPDSEE | SM-G988BZKPEUF |
| SM-G960FZKASEE | SM-G970FZGDMBM | SM-N970FZIDSEE |
| SM-G960FZKDSEE | SM-G970FZGDSEE | SM-N970FZKDMBM |
| SM-G960FZPAMBM | SM-G970FZKDMBM | SM-N970FZKDSEE |
| SM-G960FZPASEE | SM-G970FZKDSEE | SM-N970FZSDMBM |
| SM-G960FZPDSEE | SM-G970FZWDMBM | SM-N970FZSDSEE |
| SM-G965FZBAMBM | SM-G970FZWDSEE | SM-N975FZKDMBM |
| SM-G965FZBASEE | SM-G970FZYDMBM | SM-N975FZKDSEE |
| SM-G965FZBDSEE | SM-G970FZYDSEE | SM-N975FZSDMBM |
| SM-G965FZDAMBM | SM-G973FZGDMBM | SM-N975FZSDSEE |
| SM-G965FZDDSEE | SM-G973FZGDSEE | SM-N975FZWDMBM |
| SM-G965FZKAMBM | SM-G973FZKDMBM | SM-N975FZWDSEE |
| SM-G965FZKASEE | SM-G973FZKDSEE | |
| SM-G965FZKDSEE | SM-G973FZWDMBM | |
| SM-G965FZPAMBM | SM-G973FZWDSEE | |
| SM-G965FZPASEE | SM-G975FZBDMBM | |
| SM-G965FZPDSEE | SM-G975FZGDMBM | |
| SM-N950FZDAMBM | SM-G975FZGDSEE | |